



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

За да продолжат да добиваат сини картони во континуитет, Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги повикува сите граѓани со ниски приходи или без никакви приходи (невработени лица) кои се пререгистрираа минатата година, до 31 март да дојдат во подрачните служби за нова пререгистрација. Тие на назначените шалтери треба да достават само здравствена легитимација и изјава за остварени приходи за 2011 година. Изјавата може да ја „симнат“ од интернет страницата на Фондот или, доколку немаат таква можност, таа бесплатно ќе им биде поделена во подрачните служби.

Доколку овие граѓани не се регистрираат наново до предвидениот рок, тие можат тоа да го сторат и потоа, но ќе имаат прекин во здравственото осигурување, односно нема да добиваат сини картони додека не ја завршат оваа обврска. За таа цел, ФЗОМ апелира до локалните власти, невладините и верски заедници кои ги претставуваат одредени групи граѓани да ги контактираат раководителите на подрачните служби на Фондот за да се договорот со нив како полесно да се организира пререгистрацијата.

Новата пререгистрацијата се однесува на сите граѓани кои не се осигурени по ниеден друг основ.

Граѓаните кои досега воопшто не се регистрирале, на назначените шалтери треба да достават комплетна документација за да може да добиваат сини картони. А, тоа се здравствена легитимација, фотокопија од лична карта и од извод на матична книга на родените и три обрасци (ЗО1 образец, ИОП изјава за остварени приходи и барање за електронска здравствена картичка) кои може да ги симнат од интернет страницата на Фондот www.fzo.org.mk во делот ПЕРЕГИСТРАЦИЈА НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИМАЊА (НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА) или кои бесплатно ќе им бидат поделени во подрачните служби на Фондот.

Во однос на претходната година одзивот за пререгистрација е подобар и се очекува дека до 31 март сите граѓани ќе стасаат да ги поднесат потребните документи во подрачните служби. Доколку е неопходно, ФЗОМ ќе



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

организира двосменско и работење за време на викенди на шалтерите за пререгистрација.

Инаку, заклучно со 8.03.2012 од вкупно 221.130 граѓани кои треба да се пререгистрираат, оваа обврска ја завршиле 88.740 граѓани или вкупно 44.643 отсто. Најголем одзив за пререгистрација има во Македонски Брод, Струмица, Куманово, Штип и Велес, каде се пререгистрирани над 50 отсто од невработените, а најмал одзив има во Неготино, Крива Паланка, Свети Николе и Делчево каде пререгистрацијата се движи меѓу 28 и 31 процент. Во Скопје досега се пререгистирале вкупно 39 отсто од невработените.

Повеќе детали за новата пререгистрација се содржани во Повикот за нова регистрација за здравствено осигурување на интернет страницата на Фондот, а за информации сите заинтересирани може да се јавуваат на бесплатната инфо линија на Фондот 080033222.

ФЗОМ